

# ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Примените кандидати поднесуваат:

**1. ИНДЕКС**

**2. СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА**

**3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ (Образец А3 за запишување на семестар и статистички образец ВОИ.20;)**

**4. ТРИ ФОТОГРАФИИ** (2 фотографии со димензии 3,5x4,5cm и 1 со димензии 2x3cm)

**5. ПОТВРДА** за уплатени **100 евра / 200 евра** (во денарска противвредност) за редовни студенти/односно за студенти со кофинансирање или вонредни студенти

**ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С.1600104545 788 10, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РСМ.**

**6. ПОТВРДА** за уплатени **750,00 денари** – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака:

**ИКСА на УКИМ за ФЗНХ – Скопје** на жиро сметка **100000000063095**, депонент: **НБРСМ**, со сметка на буџетски корисник **1600103689 788 18** приходна шифра **723012**, програма **41**.

**7. ПОТВРДА** за уплатени **1.950,00 денари** – за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје со назнака:

за **АУС на ФЗНХ – Скопје**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна **1600104545 788 10**, банка на примач: **НБРСМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723119**, програма **41**, начин **1**.

**8. ПОТВРДА** за уплатени **100,00** денари (ПП30) со назнака:

за осигурување од незгода **ФЗНХ** по анекс **1286293**

**Жиро сметка: 270000002025538;**

**Банка на примачот: Халк Банка;**

**Назив на примачот: ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ**

**9. ПОТВРДА** за уплатени **100,00** денари со назнака:

**Факултетско студентско собрание (ФСС) при ФЗНХ** на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна **1600104545 788 10**, банка на примач: **НБРСМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723019**, програма **41**, начин **1. (препорака)**

- Надоместокот при запишување го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи)

- Студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

**Поднесувањето на документи ќе се врши на 12.09.2022 година и 13.09.2022 и тоа во термините**

**\*12.09.2022** ГОД. – кандидатите кои се запишуваат на студиските програми **Квалитет и безбедност на храна, Заштита на растенијата – фитомедицина, Анимална биотехнологија, Агроекономика и Екоземјоделство**

**\*13.09.2022** ГОД. – кандидатите кои се запишуваат на студиските програми **Овоштарство, лозарство и винарство, Преработка на земјоделски производи, Хортикултура и Поледелство**

**НАПОМЕНА:**

**КАНДИДАТИТЕ КОИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НЕ ГИ ДОСТАВИЈА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ** (1. пријава за запишување(образец А1) 2. електронска пријава(од iKnow-системот) 3. оригинални свидетелства од сите класови 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование) 5. извод од матичната книга на родените 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение) 7. потврда за уплата: - Административната такса во износ од 50,00 денари - 300 денари на жиро-сметката на факултетот) **ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО МАТЕРИЈАЛНА ФОРМА ПРИ УПИСОТ НА ДЕН 12.09.2022 И 13.09.2022 ГОДИНА.**

**ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ФАКУЛТЕТОТ НА ДЕНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ.**

Сите информации во врска со уписите (објавување на резултати и листа за уписи, потребни документи за запишување и останати информации во врска со уписите) ќе бидат објавени на веб-страницата на ФЗНХ [www.fznh.ukim.edu.mk](http://www.fznh.ukim.edu.mk) и огласните табли на Факултетот.

**ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ**